

ДУИ ГРАБИ, Д

Сепак, она што кај многумина предизвикува сериозен револт е министерот за одбрана во оставка, Лазар Еленовски, кој заедно со својата дружина од т.н. членови, се надева дека и натаму ќе остане на оваа позиција, иако својот политички субјект го формираше по завршувањето на изборниот процес. Неговата нереална желба повторно да се најде во владините структури е повеќе од безобразлук, пред сè, поради фактот што на ниеден начин не придонесе за победата на ВМРО-ДПМНЕ ниту, пак, за ослабнувањето на неговата матична партија НСДП. Во крајна линија граѓаните на Република Македонија довербата на изборите му ја дадоа на ВМРО-ДПМНЕ, а не на поранешните комунисти, кои на секој начин се обидуваат да се приклучат кон портокаловиот круг. Станува ли тој претесен!?

Деновиве претседателот на ДПА, Мендух Тачи, треба да се соочи со двете струи во сопствената партија. Едната, која е категорично за тоа ДПА во иднина да оди во опозиција, се разбира, доколку ДУИ успее да се договори со Груевски, и другата, која е расположена за тоа да се партиципира во власта, и да се прифати понудата на Груевски, односно да се прифати фактот дека нивната партија ќе биде втор албански партнер во владиниот кабинет. Засега на Тачи тешко му оди убедувањето за повеќе прагма кај своите сопартисци, и покрај огромниот притисок кој го има од страна на меѓународната заедница.



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

Третото и последно прегласување конечно го одлучи победникот во албанскиот политички кампус. Демократската унија за интеграција го заврши изборниот циклус со осумнаесет пратенички мандати, додека нивниот ривал, Демократската партија на Албанците, со големи негодувања, дојде до бројката од единаесет претставници во Собранието. Овој скор од освоени пратенички места за шефот на изборниот штаб на ДУИ, Изет Меџити, е очекуван, со што, како што потенцираше на денот на гласањето, неговата партија само ја потврдила победата од први јуни. Со овој став не се согласува гене-



ТАЧИ ТРЕБА ДА ЈА ЗГРАБИ ПОНУДАТА ОД ГРУЕВСКИ

ралниот секретар на ДПА, Имер Алиу, кој на прес-конференција јавно потврди дека партијата на Тачи за ова прегласување воопшто не била заинтересирана, бидејќи според нивната перцепција, од страна на ДИК на оваа партија и биле украдени 50.000 гласови.

Дефинитивно изборна драмолетка ги одбележа изборите во албанскиот политички блок, поради кој Р Македонија доби многу сериозни забелешки од страна на Европската комисија, која повеќе од сигурно ќе ги нотира во својот извештај на есен. Фактот дека изборните нерегуларности се случија исклучително во регионите каде гласаат Албанците доволно не ја менува сликата за Македонија како земја во која власта се добива или, пак, се губи по пат на насилство!? Европската унија е сосема свесна за тоа кој ги предизвикува изборните инциденти но, за жал, овој податок е одличен изговор за оние земји - членки на Унијата, кои го оспоруваат нашиот влез во друштвото. Очигледно тоа не им значи ништо на албанските политички партии во земјавата, и токму затоа веројатно, и на третото прегласување, успеаја да направат инциденти и за неколку часа да го прекинат изборниот процес. Дури и по трет пат тие не се потрудија да го положат тестот на демократијата, на која се повикуваат секојдневно, ставајќи нè сите во ситуација на постојан терор и сомневање во сопствената држава.

Неспорно, кој губи има право да се лути. Всушност, таа слика сме навикнати да ја гледаме на секои избори во Македонија. Секогаш постои некој политички субјект кој негодува и кој не е задоволен од изборните резултати. Секогаш има приказна за фалсификат. Помала или поголема. Сеедно. Овој пат оваа приказна речиси до максимум се искористи во албанскиот политички бл-

ок, и таа остана актуелна до крајот на изборниот процес. ДПА е партијата која се лути. Тачи е претседателот кој вели дека му се украдени гласови со помош на ДИК! Затоа не ги признава изборните резултати. Но, прегласувања веќе нема. Конечниот скор е 18 пратенички мандати за ДУИ и 11 за ДПА. Изборите во Република Македонија конечно завршија.

ДУИ БАРА СВОИ ЛУЃЕ НА КЛУЧНИ МЕСТА!?

Третото прегласување не направи некоја битна промена во изборниот резултат меѓу ДУИ и ДПА. Иако премиерот на Република Македонија, Никола Гру-

ПАНДЕ И ШАТЕВ!

ВМРО-ДПМНЕ конечно по неколку години одлучи да ја реализира одамна замислената идеја за формирање институт кој ќе се занимава со истражување на јавното мислење во земјата, изработка на аналитички извештаи, како и промоција на погледите и идеите на конзервативизмот, како основа за креирање на политиките втемелени на традиционалните вредности. Институтот, кој ќе го носи името на Павел Шатеv, се очекува да почне соработка со слични институти во Европа.

И сè дотука е в ред, освен назначувањето на неговиот претседател д-р Панде Лазаревски, чија политичка профилација воопшто не содејствува со десната идеологија!

ПА СЕ МИСЛИ!

ГРУЕВСКИ ТИПУВА НА ПРОВЕРЕНИТЕ КАДРИ

евски, најави дека ќе го чека и ова прегласување, по кое ќе ги интензивира преговорите со двете албански партии за влез во Владата, сепак се чини дека тоа и не беше така неопходно. Победникот во албанскиот политички кампус беше јасен уште на први јуни, или поточно многу пред тоа, се разбира, ако се суди според анкетите за јавно мислење, во кои ДУИ сериозно предничеше пред ДПА. Шансите ДПА да се изедначи со ДУИ беа невозможни и нереални, исто како и дел од нарачаните предизборни анкети, во кои ДПА му се приближуваше, односно во некои дури и беше пред ДУИ. Сепак, и по третото прегласување се покажа кој ја ужива довербата кај албанските гласачи. Али Ахмети може да биде задоволен од изборните резултати и, ако е доволно мудар, да успее да влезе во идниот владин кабинет, додека Мендух Тачи ќе треба да се соочи со реализираната изборна бројка и да ја зграби понудата која му ја дава Груевски.

Груевски преговара и со двете партии. Ахмети е во предност, со оглед на освојените мандати, наспроти Тачи, кој нема многу простор за маневар. Засега преговорите успешно се водат тајно, иако на маса се поставува и се тргува со сè што би можело да биде интересно за идните владини партнери. Јавна тајна е дека Груевски би сакал во Владата да ги види и двете албански партии и дека за нив е подготвен да отстапи пет министерства и едно вицепремиерско, односно потпретседателското место за должно за спроведување на охридскиот Рамковен договор. Од нив три би добиле ДУИ, со оглед на тоа дека имаат повеќе пратенички мандати, заедно со вицепремиерското место, додека за ДПА ќе останат две министерства. Оваа поделба не им се допаѓа ниту на ДУИ, ниту на ДПА, бидејќи тие заедно не би сакале да се најдат во иста Влада, и покрај огромниот притисок кој изминативе денови врз нив го вршат претставниците на меѓународната заедница за да се согласат со овој чекор. ДУИ не се согласува затоа што се смета за победник на изборите, додека ДПА одби-

ва затоа што знае дека во Владата ќе биде втора партија на која ќе ѝ припаднат помалку значајни министерства, наспроти нивниот ривал.

Но, што сака ДУИ? ДУИ типова на тоа да има свои луѓе речиси во сите клучни министерства. Ако не министри тогаш



КАМА ЗА ПОЛОВИНА ВМРО-ДПМНЕ!?

Популарните тројки од историското ВМРО, кои имале цел да ги елиминираат предавниците и кодошите, повторно ќе бидат актуелни и тоа во ова време. ВМРО-ДПМНЕ има намера да формира вакви групи, кои во иднина ќе треба да ги контролираат партиските функционери, кои се одлепиле од реалноста, а истовремено, ќе се обидат да ги спречат локалните шерифи да го разнебитат имиџот на партијата.

дефинитивно државни секретари, преку кои ќе се обиде да има увид во работата на сите министерства. Ваква комотна позиција нема ниту, пак, има можност да бара ДПА, и токму затоа доколку влезе во Владата ќе мора да се задоволи со директорските места, што ќе ги ослободат кадрите на некогашната ВМРО-Народна партија, и сега веќе опозиционата НСДП.

Веројатно во оваа ситуација најтешко му е на претседателот на ДПА, Мендух Тачи, кој мора да се соочи и со двете струи во сопствената партија. Едната, која е категорично за тоа ДПА во иднина да оди во опозиција, се разбира, доколку ДУИ успее да се договори со Груевски, и другата, која е расположена да се партиципира во власта и да се прифати понудата на Груевски, односно да се прифати фактот дека нивната партија ќе биде втор албански партнер во владиниот кабинет. Засега на Тачи тешко му оди убедувањето за повеќе прага кај своите сопартиски, и покрај огромниот притисок, кој го има од страна на меѓународната заедница.

Мандатарот Никола Груевски, пак, е одлучен да истрае во желбата и двете албански партии да ги смести во својот иден кабинет, се разбира, водејќи сметка, на за него клучните министерски позиции и натаму да се наоѓаат негови лица од доверба, односно Зоран Ставревски, Миле Јанакиевски и Гордана Јанкуловска. За сите останати е подготвен да преговара, како за ресорите, така и за носителите на истите, иако добар дел од нив и натаму се надеваат дека ќе го најдат своето место под владиното сонце.

Сепак, она што кај многумина предизвикува сериозен револт е министерот за одбрана во оставка, Лазар Еленовски, кој заедно со својата дружина од т.н. членови, се надева дека и натаму ќе остане на оваа позиција, иако својот политички субјект го формираше по завршувањето на изборниот процес. Неговата нереална желба повторно да се најде во владините структури е повеќе од безобразлук, пред сè, поради фактот што на ниеден начин не придонесе за победата на ВМРО-ДПМНЕ ниту, пак, за ослабнувањето на неговата матична партија НСДП. Во крајна линија, граѓаните на Република Македонија довербата на изборите му ја дадоа на ВМРО-ДПМНЕ, а не на поранешните комунисти, кои на секој начин се обидуваат да се приклучат кон портокаловиот круг. Станува ли тој претесен!



FA. ALIJA DAUTOSKI

POGREBEN INSTITUT



MEĖJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTN. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OŠTANATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MEŠTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMLJI DO MEŠTOTO NA POGREBOT!

EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!

I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA

D

I

A

B

CH

F

NL

MR



Büro Makedonija
Tel. 048 / 473 315
Mob. 070 / 711 788

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73

70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33
Feuerbach: www.dautoski.de

Mob. 0171 / 5 46 32 20
0172 / 7 62 20 49